

"Според она што го изнесоа експертите, кои работеле на проектот подолг период, преку системот 'Патишка Река' може да се обезбеди квалитетна вода за пиење за жителите од цела Општина, а при тоа да не се загрози реката. Исто така, според нивно мислење, ова е единствениот извор на вода за пиење која може да се користи.

Спротивно на ова, жителите на Патишка Река истакнаа дека се загрижени поради можноста реката да пресуши, па да го изгубат единственото природно богатство", истакнува Славица Билјарска од НВО "МОСТ".



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Проектот "Сончев град" станува сè понеизвесен и тоа не поради парите кои, по обичај, ги сопираат активностите, туку од неколку причини, од кои главен проблем е отпорот кај жителите од село Патишка Река, кои не дозволуваат да почне изградбата на водоводот, со кој би требало да се реши водоснабдувањето на замислената урбана населба, но и на 13 села, кои територијално ѝ припаѓаат на Општина Сопиште.

Со тоа повторно си го бараме ѓаволот, кој според првите карактеристики на човечката тврдоглавост, сепак предност ѝ дава на политиката, која очигледно последниве две децении добро ги обработила и ги "насамарила" мештаните од селото Патишка Река.

Според последните изборни резултати, ова село сместено во срцето на планината Караџица е упориште на ДУИ, така што навидум изгледа дека проектот што излегува од страна на власта, во која партиципира и нивниот противник ДПА, е дочекан на нож. Но, сепак револтот на жителите е оправдан, бидејќи политичарите со години ги лажат дека ќе им го подобрат животот, ќе им изградат подобра патна мрежа, ќе ја возобноват училишната зграда итн. Згора на сè, во целата приказна се надоврзуваат и непотврдени информации

дека издашноста на изворот е мала во споредба со бројот на населението, иако научните параметри даваат гаранција дека водата ќе ја имаат подеднакво сите, и оние од градот и оние од селото, кои претежно се занимаваат со сточарство.

Пред десеттина години овој проблем ги удри по глава и прилепчани, кои на самарени од политиката и надмудрени од природата, веруваа дека Студенчица може да ги задоволи потребите за вода на општините Кичево, Македонски Брод, Крушево и Прилеп. Во времето на залезот на едноумието, но и на раѓањето на изгрејсонцето на повеќепартискиот живот во Република Македонија, при-

ја, по сè изгледа, си ги прецени своите можности, па така пред време се обиде да ги засука ракавите, сметајќи дека водоводот може сама да го изгради. Наравоучение: "козата може да блее само во село Прчево".

СÈ Е ПО ИНЕРЦИЈА

Неодамна жителите на село Патишка Река демонстративно ја напуштиле трибината, која ја организираше НВО "МОСТ", а со цел да се најде премостување на проблемот. Селаните останаа на својот став дека никогаш нема да дадат вода за Сончев град.



ВО "СОНЧЕВИОТ ГРАД" СЕ ВМЕШАА ПОЛИТИЧКИТЕ ПРСТИ

"СОНЧЕВИОТ ГРА ВИДИ ИЗЛЕЗОТ, Т

лепчани се фатија за "гуша" со кичевчани кои, исто така, од инает и многу повеќе од сркање политичка каша, им го затворија вентилот за вода, така што тутунарите на Крале Марко останаа жедни при вода, која им беше на дофат само на тринаесетина километри појужно во правец на Битола. Имено, постоеја неколку опции за да се реши проблемот со водоснабдувањето во Прилеп, првата замисла беше свртена кон реката Тополка и Бабуна во велешкиот крај, втората опција беше Стрежево, која отпадна од две причини - политичка, но и поради традиционалната нетрпеливост меѓу битолчани и прилепчани. На тој начин наместо да пијат пелистерска вода, која им е на дофат, тогашното општинско раководство се решило да ги послуша директивите од Скопје и парите на прилепчани беа пренасочени во изградбата на системот "Студенчица".

Сè потоа што се случи веќе е историја, чие минато или искуство може како бумеранг да им се врати и на жителите од Патешка Река, кои сепак се излажани од други, кои на секои четири години за време на одржувањето на локалните избори трчаат да им бакнат рака, а притоа ништо да не им подарат.

Затоа населението се коцка со државата, но и со немоќната општина ко-

Од Општината посочуваат дека трибината била уште еден обид да се пронајде заеднички јазик со жителите, кои два месеца го блокираат изворот. Тој треба да се стави во функција за водоснабдување на новата населба Сончев град и на 13 села во Општина Сопиште. Но, жителите на Патишка Река продолжуваат да ги блокираат градежните активности околу водоводот, а со тоа и проектот "Сончев град", вреден 100 милиони евра. Општинарите оценуваат дека не им е јасно зошто полицијата два пати не доаѓа да интервенира, имајќи предвид дека изворот не е во сопственост на месното население, туку на државата. На трибината беа присутни градоначалникот на Општина Сопиште, Љупчо Кеџ Мицковски, како и пратениците Стојче Крстевски, ВМРО-ДПМНЕ, и Лилјана Поповска, ДОМ. Со проектот "Сончев град" се отвора можност за изградба на нова модерна населба за домување на околу 6.000 лица, кои би живееле во 602 индивидуални куќи и во 11 станбени згради.

"Според сите жители и граѓани, кои гравитираат на територијата на Општина Сопиште, изворот Патешка Река има исклучително значење, како за водоснабдувањето на населението, така и за идниот развој на Општината, би-

НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

дејќи таа е во непосредна близина на градот Скопје, а само по себе е врзана со економскиот развој на Општината", вели пратеникот Стојче Крстевски, додавајќи дека приказната за изворот се привлекува уште од осумдесеттите години од минатиот век.

"Во осумдесеттите години од XX век се зборуваше дека експлоатацијата, ЈНА, требаше да го почне проектот со Патешка Река. И така повеќе години се очекуваше дека оваа војска ќе гради, но од тоа ништо не бидна. Поради ова, во деведесеттите години, населението од Ракотинци, Сопиште и од Добри Дол увиде дека нема ништо да биде од водоводот Патешка Река и затоа се организираа и со доброволна акција, со самопридонес изградија цевковод до пунктот во Кисела Вода на Јавното претпријатие 'Водовод и канализација'. Сега, до овие три населени места вода доаѓа од изворот Рашче. Но, тоа создава други проблеми, кои се јавуваат во текот на летниот период. Имено, бидејќи има многу население и голема потрошувачка на вода, протокот на цевководот

новата територијална поделба, а политичките партии го актуелизираа проектот со водоводот Патешка Река. Тие велеа дека со помош од јапонска донација тоа ќе се реализира, но до денес се покажа како нереална работа, освен дека тоа биле празни политички ветувања, актуелни само за време на локалните избори. Со потпишувањето на договорот 'Сончев град', по инерција се овозможува и градење на проектот 'Патешка Река', истакнува пратеникот Крстевски.

"Ценам дека населението од ова село, кое е на оддалеченост од повеќе од триесет километри од Скопје, овој пат гледа можност на некој начин да добие нешто, бидејќи согласно законите водата не им припаѓа ним, туку на државата. Тие гледаат можност да издејствуваат нешто повеќе за своето населено место - пат, објект со постојана здравствена заштита, реновирање на зградата на училиштето, игралиште итн. Според нив, доколку водата им биде земена, ова село никогаш не ќе може да се развие", оценува пратеникот, додавајќи де-

соодветните надлежни институции", истакнува Славица Билјарска од НВО "МОСТ".

"Од наш агол, оваа средба беше успешна, затоа што беа присутни претставници на сите засегнати страни, како и претставници на законодавниот дом и експерти.

Не навлегувајќи во природата на спорот меѓу двете страни, жителите на Патишка Река и останатите жители во Општината, сметаме дека може да се најде решение за проблемот, но само доколку сите страни се подготвени за преговори. А, преговарањето значи и отстапки од двете страни. Според она што го изнесоа експертите, кои работеле на проектот подолг период, преку системот 'Патишка Река' може да се обезбеди квалитетна вода за пиење за жителите од цела Општина, а при тоа да не се загрози реката. Исто така, според нивно мислење, ова е единствениот извор на вода за пиење кој може да се користи.

Спротивно на ова, жителите на Патишка Река истакнаа дека се загрижени

Д" НЕ ДОЖИВЕА ДА ГО УКУ ЗАЛЕЗОТ НА СОНЦЕТО

Револтот на жителите е оправдан, бидејќи политичарите со години ги лажат дека ќе им го подобрат животот, ќе им изградат подобра патна мрежа, ќе ја возобноват училишната зграда итн. Згора на сè, во целата приказна се надоврзуваат и непотврдените информации дека издашноста на изворот е мала во споредба со бројот на населението, иако научните параметри даваат гаранција дека водата ќе ја имаат подеднакво сите, и оние од градот, и оние од селото, кои претежно се занимаваат со стопанство.

е помал од потребите кои ги има во летниот период, односно се јавува недостиг на вода. Значи, повторно се јавува потреба од дотур на нова вода, при што треба да се посочи дека кон останатите села: Патешка Река, Дражилово, Чифлики, Света Петка, Барово, Говрлево, Јаболце, Долно и Горно Соње, нема вода. Потоа во 1996 година дојде

ка постојат и други причини за застојот во реализацијата на изградбата на водоводот "Патешка Река", од кој зависи и проектот на елитната населба Сончев град.

Тој смета дека изградбата на водоводот треба да ѝ се препушти на државата, бидејќи Општината не располага со капацитети за вакви крупни проекти.

ОД НАШ АГОЛ

"На барање на локалната самоуправа од Општина Сопиште, Канцеларијата за контакт меѓу НВО и Собранието на Р Македонија, реши една од средствите во рамките на 'Мобилен Парламент' да организира на тема 'Водоводот во Сопиште - проблеми и потенцијални решенија'. Цел на ваквите средби е да се направи линк меѓу граѓаните, претставниците на локалната самоуправа и пратениците од соодветната изборна единица, како би можеле да се отворат и да се дискутира за актуелни прашања, кои се во интерес на локалната заедница. Свесни сме дека на овие средби нема да се постигне конечно решавање на проблемите, но преку нив ги покренуваме прашањата и ги адресираме до

од можноста реката да пресуши, па да го загубат единственото природно богатство.

Средбата заврши со препорака да се формира работна група, во која свои претставници ќе имаат сите засегнати страни, ќе бидат вклучени и експерти, пратеници и претставници на надлежни институции. Оваа група би имала цел менаџирање на процесот и доведување до негово конечно решение. Жителите од Општина Сопиште упатија апел до сите надлежни институции да се вклучат и да помогнат во решавањето на проблемот. Уште потсетија и дека водите, како добра од општ интерес, се во сопственост на Република Македонија и уживаат посебна заштита на начин и под услови определени со закон, и никој нема ексклузивно право на нив", вели Билјарска од "МОСТ".

Според сегашната ситуација, проектот "Сончев град" виси во воздух, бидејќи многу фактори ја сопираат реализацијата. Имено, политиката ја почна битката за пари, развој и некоја подобра иднина на Општина Сопиште но, по сè изгледа, токму таа ќе биде виновна доколку Сончевиот град не го дочека излезот на сонцето, туку ќе го забележи залезот на сонцето.